

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Објавува

Барање за изразување на интерес за позиција

**Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO)
(реф.бр. МК/ SSIP # 2.2.24)**

Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги (ШСУ Проект)
Кредит Бр: 8902 –МК

Консултантски услуги – Индивидуален консултант

1. На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Групацијата на Светска банка за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот што ќе се склучи за ангажирање на Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO), реф.бр. МК/ SSIP # 2.2.24.
2. Консултантот ќе има за цел подобрување на пристапот до квалитетни предучилишни услуги.
3. Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <https://www.ssip.mk/oglasii/>
4. **Потребни квалификации:**
 - Минимум магистерски или докторски студии во областа поврзана со бихејвиоралните и општествените науки, вклучувајќи психологија, економија и социологија,
 - Искуство во управувањето со големи/повеќе сетови на податоци и искуство со STATA,
 - Искуство во анализа на податоци за развојот на детето и за подготвеноста за училиште,
 - Искуство во анализа на податоци за вештините на децата во одредени области,
 - Ориентиран кон успешно остварување на целите,
 - Силни писмени и усни комуникациски вештини,
 - Високо организиран и ориентиран кон детали,
 - Одлична вербална и писмена комуникација на англиски јазик.

5. Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: www.worldbank.org.
6. За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со ППСУ Проектот, е-маил: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk
7. Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата квалификуваност (биографија на македонски и/или англиски јазик, препораки и слични документи).
8. Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **12.09.2022** година електронски на маил адресата: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk, со назнака: за **реф.бр. МК/ SSIP # 2.2.24**.